

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА  
КАНДИДАТИ ВРАБОТЕНИ ВО ПЗУ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА**

1. Фотокопија од Уверение со оценки и диплома за завршен факултет заверена на нотар
2. Фотокопија од Уверение за положен стручен испит заверена на нотар
3. Фотокопија од Основна лиценца за работа од комора (или потврда дека издавањето е во тек) заверена на нотар
4. Потврда за завршена пробна работа од најмалку шест месеци во примарна здравствена заштита во здравствен дом според програма на Министерството за здравство за здравствените работници со стекната лиценца за работа од 22.05.2019 година наваму во оригинал или фотокопија заверена на нотар и копија од склучен Договор за дело со Здравствениот дом како доказ за вршење на пробна работа на кандидатот согласно Програмата на Министерството за здравство (член 141 став 2 од Законот за здравствената заштита)
5. Фотокопија на M1/M2 образец
6. Упатница за кандидатот со кој се упатува на специјализација од приватната јавна установа или друго правно лице во оригинал
7. Барање со таксена марка 50 ден. (барањето може да го најдете на web страната на Медицинскиот факултет [www.medf.ukim.edu.mk](http://www.medf.ukim.edu.mk))

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА  
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА НЕВРАБОТЕНО ЛИЦЕ**

1. Фотокопија од Уверение со оценки и диплома за завршен факултет заверена на нотар
2. Фотокопија од Уверение за положен стручен испит заверена на нотар
3. Фотокопија од Основна лиценца за работа од комора (или потврда дека издавањето е во тек) заверена на нотар
4. Потврда за завршена пробна работа од најмалку шест месеци во примарна здравствена заштита во здравствен дом според програма на Министерството за здравство за здравствените работници со стекната лиценца за работа од од 22.05.2019 година наваму во оригинал или фотокопија заверена на нотар и копија од склучен Договор за дело со Здравствениот дом како доказ за вршење на пробна работа на кандидатот согласно Програмата на Министерството за здравство (член 141 став 2 од Законот за здравствената заштита)
5. Потврда од Агенција за вработување дека кандидатот не е вработен во оригинал
6. Барање со таксена марка 50 ден. ( барањето може да го најдете на web страната на Медицинскиот факултет [www.medf.ukim.edu.mk](http://www.medf.ukim.edu.mk))

**\*За лицата со завршен факултет во странство потребно е да се достави:**

- Фотокопија од Решение за признавање на високообразовна квалификација стекната во странство издадена од Министерство за образование и наука на РСМ заверена на нотар
- Фотокопија од Еквиваленција на оценки издадено од Министерство за образование и наука на РСМ заверена на нотар
- Фотокопија од Решение за признавање на приправнички стаж и положен стручен испит во странство издадено од Лекарска комора на РСМ заверена на нотар

**\*Цена на чинење на хируршки гранки на специјализацијата за кандидати во приватни установи, други правни лица и невработени изнесува**

- Практична обука 1600 ЕУР годишно
- теоретска настава 1000 ЕУР, а се плаќа на два семестри по 500 ЕУР
- специјалистички испит 600 ЕУР

**\*Цена на чинење на нехируршки гранки на специјализацијата за кандидати во приватни установи, други правни лица и невработени изнесува**

- Практична обука 1280 ЕУР годишно
- теоретска настава 1000 ЕУР, а се плаќа на два семестри по 500 ЕУР
- специјалистички испит 600 ЕУР

**\*Цена на чинење на нехируршки гранки на специјализацијата во траење од три години за кандидати во приватни установи, други правни лица и невработени**

- Практична обука 666 ЕУР годишно
- теоретска настава 1000 ЕУР, а се плаќа на два семестри по 500 ЕУР
- специјалистички испит 300 ЕУР

Медицински факултет-Скопје